


СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН (СВЕ МОШТИТЕ НА СВЕТИ ВЕЛИКО



вештини, а Бог им дал дар за исцелување. Ги лекувале сите телесни и душевни болести, секоја немоќ на луѓето, и ги прогонувале злите духови. Покрај луѓето ги лекувале и животните.

Тие бесплатно им помагале на немоќните, не толку со лековите колку со името на Господ, преку верата и љубовта во Бога. Својата бескрајна љубов кон Бога ја изразувале со љубовта кон ближните. Сè тоа го правеле не за своја слава, туку за слава на Бога, за прославување на Неговото име. Бесплатно им помагале на болните и при тоа не примале плата и награда. Цел им било да ја исполнат Христовата заповед: "Болни лекувајте, лепрозни исчистувајте, мртви воскреснувајте, бесови прогонувајте! Бесплатно добивте, бесплатно давајте!" (Мат. 10, 8) Бидејќи лекувале без пари, верниците ги нарекле бесплатни лекари и безсребреници.

Познато е дека Козма му се налутил на својот брат Дамјан затоа што тој примил три јајца од некоја жена по име Паладија. Таа била тешко болна и многу лекари не можеле да ја излекуваат. Светите браќа отишле во нејзиниот дом и ја исцелиле. Благодарна на овие лекари таа сакала да им даде нешто како подарок. Но, тие од никого ништо не примале. Не ја продавале благодетта која им



**ГРОБОТ СО НЕРАСПАДЛИВИТЕ МОШТИ
НА СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ
ВО ПАЛЕСТИНА**

била дарувана од Бога. Сепак, Паладија зела три јајца и одејќи кај Свети Дамјан го проколнувала во Бога од неа да ги прими овие јајца во име на Света Троица. "Кога го слушнал името на Триеди-

није: "Дамјан да не го погребат покрај него, бидејќи ја нарушил Господовата заповед и од жената примил награда за исцелувањето. Но, Свети Дамјан не ги примил овие три јајца како награда затоа

"Gospod gi -uva site koski nivni; niedna od niv nema da se stro{i". (Svetiot Prorok car David)

ниот Бог, Дамјан од неа го примил тој мал подарок, заради големата заклетва со која таа го заколнала".

Свети Козма дознал за тоа и многу се нажалил. Пред својата смрт оставил завешта-

што тој ја излекувал болната Паладија, туку затоа што таа го заколнала со Света Троица, да ги земе овие три јајца. Ги примил заради името Божјо".

Светите браќа го завршиле привремениот живот во

**Црквата ги слави
чудотворните Врачи,
Сјајни ѕвезди кои со
Господ зрачат,
Светиот Козма и
Светиот Дамјан,
Два христијански
прекрасни великана,
и Теодотија, мајката со
синовите.**

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Светите безсребреници и чудотворци Козма и Дамјан се родени браќа, браќа по тело и по дух. Се родиле во Азија од татко незнајбожец и мајка христијанка, по име Теодотија. По смртта на таткото нивната мајка Теодотија ги подигнала и ги воспитала своите синови во христијански дух. И како што пишува епископот Николај: "Нејзините синови израснале како две слатки овошки и како два светилника во светот". Светеле со своите добрини. Ги научиле лекарските

"БОЛНИ ЛЕКУВАЈТЕ, ЛЕП МРТВИ ВОСКРЕСНУВАЈТЕ,

мир. Најпрво се упокоил Свети Козма, а по извесно време починал и Свети Дамјан.

Луѓето не знаеле што да прават, каде да го погребат Дамјан, бидејќи знаеле за завештанието на Свети Козма, и не смееле да го положат Свети Дамјан покрај неговиот брат. Но, Бог нашол начин да им помогне и да ги упати што да направат. Според Божјо откровение, заедно биле погребани во местото Фереман, во Месопотамија. Нивните свети мошти ги положиле заедно на исто место. Фереман бил разурнат од Турците уште при првите нивни наезди. При тоа чесните мошти на Свети Козма и Дамјан биле пренесени во Амид, каде и сега почиваат.

Овие безсребрени лекари биле големи чудотворци и во

животот и по смртта. И мајката на светите безсребреници Козма и Дамјан, Теодотија, живеела богоугодно и била прогласена за светителка. Споменот на Светата Теодотија се празнува заедно со нејзините синови, на истиот датум.

Свети Георгиј Победоносец - Ѓурѓиц - Слугата на Свети Георгиј ја запишал неговата последна порака пред смртта, завештанието: "По неговото заминување од овој живот да му ги пренесе моштите во Палестина, во градот Лида, во родниот крај на неговата мајка, таму каде ги поминал детските години. По смртта на Свети Георгиј слугата го извршил завештанието. Свети Георгие, светило бесмртно на земјата и во Царството Небесно! Како на-

мачен патник во ноќта, кој потешко чекорење, ја согледа прекрасната зора на исток, така твоите мошти пристигнаа на ова место кое ти самиот го избра и твојот гроб стана извор на светоста, извор на крепоста и извор на вистинската вера.

За време на цар Свети Константин Велики (IV век) светите и чудотворни мошти на Свети Георгиј биле пренесени во Палестина, во градот Лида и погребани во Храмот посветен на неговото име, кој го изградиле побожните христијани. Чесните мошти ги пренеле на денот на осветувањето на прекрасниот и голем Храм со необичен иконостас. Затоа на 16 ноември, по нов календар, се прославува пренесувањето на неговите мошти од градот Никомидија (Мала Азија), во градот Лида во Палестина. Всушност, тој ден на осветувањето на Храмот и пренесувањето на моштите, се празнува како Обновување на Храмот на Свети Георгиј - Ѓурѓиц. И денес Светите мошти почиваат таму. Тој живо дејствува како да е таму, на тоа место, во тој Божји дом, на неговиот гроб, и од него како да се издигнува вечен столб меѓу небото и земјата, столб од неговата црвена крв, која ја пролеа за Христа.

Нам на аџиите ни покажаа во една мала кутија со стаклен поклопец коскички од моштите на Свети Георгиј, на кои им се поклонивме и ги целивавме. Еве и по седумнаесет века од смртта на Свети Великомаченик Георгиј, Бог ги чува неговите коски. "Господ ги чува сите коски нивни; ни една од нив нема да се строши". (Светиот Пророк цар Давид)

Големо богатство за нашата татковина Македонија е тоа што во црквата "Св. Великомаченик Георгиј" во с. Рајчи-

ца (Дебарско-кичевска епархија), е донесено големо парче од моштите од раката на Св. Георгиј. Од Светата Земја, од родната Палестина на Св. Георгиј, дел од моштите се пренесени во Света Гора, а оттаму во Македонија. Архимандритот Партениј, игумен на манастирот "Св. Јован Крстител" и на неговиот метох "Св. Георгиј", ги пренесе кај нас во Македонија и ги постави во манастирот "Св. Великомаченик Георгиј", на поклониение. Најсвечено беа пречекани и поставени во десната рака, специјално изработена за тоа. Раката е од сребро и од позлата, а е украсена со рубини. На неа има отвор преку кој се гледаат и се целиваат моштите. Дојдете Македонци да им се поклоните на моштите на Св. Георгиј, дојдете да го видите чудото кое Бог го направи за осветување на нашата татковина и нашиот народ.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд



СВЕТИТЕ БЕСПЛАТНИ ВРАЧИ (ЛЕКАРИ) КОЗМА И ДАМЈАН



АПЕЛ

Манастирот "Си Свети"

има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државава и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Жиро-сметка:
530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.
ОХРИД

РОЗНИ ИСЧИСТУВАЈТЕ, БЕСОВИ ПРОГОНУВАЈТЕ!"